

75

1

2

**УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПАТУВАЊЕ ЛИЦА ВО  
МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

2007

.07-5232/1

3

2007

**Бранко Црвенковски,** . . .

**Љубиша Георгиевски,** . . .

**ЗАКОН ЗА УПАТУВАЊЕ ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИ МИСИИ И ВО  
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**I. Општи одредби**

1

(1)

(2)

(3)

3

- “

”

,

;



(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

6

### III. Оспособување и оценување на кандидатите

7

(1)

(2)

8

(1)

(2)

(3)

**IV. Јавен и интерен конкурс или интерен оглас во органот**

9

(1)

(2)

13

(3)

:

-

-

-

-

-

-

-

(4)

(3)

10

(1)

(2)

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

(1)

(2)

(2) (3)

(3)

9 (3) (4)

(1)

(2)

10

(3)

(4)

**V. Комисија за избор и постапка за избор  
на кандидатите**

(1)

(2)

(3)

13

14

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15

(1)

(2)

(3)

## VI. Договор за упатување

16

(1)

(2)

(3)

(4)

17

(1) :-

- /

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) (1)

**VII. Права и обврски на упатените лица  
- плата, надоместок на плата, годишен одмор,  
отсуства -**

18

(1)

(2) (1)

(3)

“

”

(4)

19

(1)

20

(2)

(1)

21

22

(1)

23

(2)

24



### VIII. Учество во краткорочни мисии

	25		
(1)	30	.	
(2)			4
(3)			

### IX. Евиденција на податоци за кандидатите од изборната постапка

	26		
(1)			
(2)	(1)		
(3)		(1)	
-			
-			
-			
-			
-			
(4)	(3)		

### X. Именување лица за врски

	27		
(1)			
(2)			

### XI. Преодни и завршни одредби

	28		
	29		

(1)

(2)

30

”

“